

Државната комисија за жалби по јавни набавки во состав: Маја Малахова – претседател, Елита Шуки – заменик претседател, м-р Мишо Василевски – член и Томо Томовски – член, врз основа на член 200 од Законот за јавните набавки, одлучувајќи по жалбата на жалителот – „САЛВУС“ ДООЕЛ Скопје, наш број 08-212/1 од 23.03.2018 година, изјавена против Одлуката за поништување на постапката бр.05-366/11 од 15.03.2018 година, донесена по Огласот за барање за прибирање на понуди бр.1/2018 за набавка на стоки – сет за течна еднослојна цервикална цитологија (2500сета) со отстапување на користење на потребната опрема за период од една година на договорниот орган ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје, врз основа на член 220 став 1 алинеја 2 и став 3 од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.27/2015, 78/2015, 192/2015, бр.27/2016, бр.120/2016 и бр.165/2017), на 17^{-та} Седница одржана на ден 04.04.2018 година го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

1. Жалбата на жалителот – „САЛВУС“ ДООЕЛ Скопје, изјавена против Одлуката за поништување на постапката бр.05-366/11 од 15.03.2018 година, донесена по Огласот за барање за прибирање на понуди бр.1/2018 за набавка на стоки – сет за течна еднослојна цервикална цитологија (2500сета) со отстапување на користење на потребната опрема за период од една година на договорниот орган ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје, **СЕ ОТФРЛА КАКО НЕНАВРЕМЕНА.**

2. Решението на Државната комисија за жалби по јавни набавки **е конечно.**

Образложение

Договорниот орган ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје спровел постапка со објавен Оглас за барање за прибирање на понуди бр.1/2018 за набавка на стоки – сет за течна еднослојна цервикална цитологија (2500сета) со отстапување на користење на потребната опрема за период од една година и донел Одлука за поништување на постапката бр.05-366/11 од 15.03.2018 година.

Незадоволен од Одлуката за поништување на постапката бр.05-366/11 од 15.03.2018 година, жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки изјави економскиот оператор „САЛВУС“ ДООЕЛ Скопје.

Државната комисија за жалби по јавни набавки, во текот на жалбената постапка ги изведе писмените докази и тоа: жалбата, одговорот на жалбата, одлука за јавна набавка, тендерската документација, огласот за јавна набавка, записникот за отворањето на понудите, извештајот за спроведена постапка, одлуката за поништување на постапката, известувањето за поништување на постапката, како и останатата документација приложена во предметот, врз основа на член 220 став 1 алинеја 2 од Законот за јавните набавки најде дека:

Жалбата е изјавена од овластен подносител.

Жалбата е ненавремена.

Државната комисија за жалби по јавни набавки, разгледувајќи ја жалбата, утврди дека истата е ненавремена. Имено, Државната комисија за жалби по јавни набавки утврди дека жалителот „САЛВУС“ ДООЕЛ Скопје ја изјавил жалбата до Државната комисија за жалби по јавни набавки на ден 23.03.2018 година во 13 часот и 29 минути, а Одлуката за поништување на постапката бр.05-366/11 од 15.03.2018 година и Известувањето бр.05-366/12 од 15.03.2018 година, договорниот орган ги прикачил на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки на 15.03.2018 година. Со оглед на фактот што договорниот орган спровел електронска постапка со објавен Оглас за Барање за прибирање на понуди, рокот за жалба согласно член 216 став 2 алинеја 5 од Законот за јавните набавки, бил 3 (три) дена од денот на прикачување/објавувањето на Одлуката за поништувањето на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки, Државната комисија за жалби по јавни набавки утврди дека жалбата е ненавремена. Имено, на жалителот рокот за жалба му истекол на 18.03.2018 година (недела), односно следниот работен ден на 19.03.2018 година, а истиот жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки и до договорниот орган изјавил на 23.03.2018 година.

Во член 216 став 2 алинеја 5 од Законот за јавните набавки е уредено: „(2) Жалбата се изјавува во рок од осум дена односно три дена кај постапката со барање за прибирање на понуди од денот на: - приемот на одлуката со која се одлучува за поединечно право од постапката за доделување на договор за јавна

набавка, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.“. Согласно со член 216 став 5 од Законот за јавните набавки, економскиот оператор кој пропуштил да изјави жалба во однос на одредбите од ставот (2) на овој член, нема право на жалба во подоцнежната фаза на постапката за истиот правен основ.

Согласно член 220 став (1) алинеја 2 од Законот за јавните набавки: „Во постапката за правна заштита, Државната комисија може да ја отфрли жалбата заради ненадлежност, недозволеност, неуреденост, ненавременост, поради тоа што е изјавена од неовластени лица и во случај на неисполнување на обврската од членот 212 став 2 на овој закон“.

Од причини што Државната комисија утврди дека изјавената жалба е ненавремена, воопшто не се впушти во оценување на фактичката состојба и примената на материјалното право.

Предвид на изложеното се донесе Решение како во диспозитивот.

Упатство за правно средство: Согласно член 230 од Законот за јавните набавки и член 20 од Законот за управните спорови, против ова решение незадоволната странка може да поднесе тужба до Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 од денот на приемот на решението.

Бр.08-212/5
04.04.2018 год.
С к о п ј е

**ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Маја Малахова**

Доставено до:

- Архива,
- „САЛВУС“ ДООЕЛ Скопје, Никола Парапунов 41, Скопје
- ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство – Скопје, ул. Мајка Тереза бр.17, Скопје